

Кодекс на однесување на учениците

Почетна » Правилници и задолженија » Кодекс на однесување на учениците

ПРАВИЛА НА ОДНЕСУВАЊЕ

I.

Основни норми и начела

- Воспитанието и образованието се приоритет на секој ученик;

II.

Ликот на ученикот

Ученикот треба:

- да се стреми кон постигнување на подобри резултати во наставата;
- да се ангажира во воннаставните активности согласно своите можности и интереси;
- да биде објективен, коректен и одговорен во однесувањето;
- да ги почитува законските одредби во училиштето;
- да не пуши цигари, не користи алкохол и дрога во училиштето;
- да ја носи ученичката униформа;

III.

Ученикот и учењето

Ученикот треба:

- да пројавува интерес за учење;
- да развива способност и навика за учење;
- да стекнува вештини за лично надоградување и организирање на слободното време;

IV.

Ученикот и наставниот час

Ученикот треба:

- навреме и редовно да доаѓа на настава;
- задолжително да присуствува на часовите;
- за секое отсуство да приложи писмено или усно оправдување од родителот или старател;
- да придонесува за создавање на позитивна атмосфера на часот;
- активно да се ангажира на часот;
- за време на часот мобилните телефони се исклучени;

V. Ученикот и безбедноста

Ученикот не смее:

- да носи на училиште ладно или огнено оружје и експлозивни направи;
- да се доведе во ситуација да го загрози личниот живот и животот на другите во училиштето;
- за безбедноста на личните предмети ја сноси одговорноста;

ПРАВИЛА НА КОЛЕКТИВЕН ЖИВОТ

I. Меѓусебен однос на учениците

Ученикот се обврзува:

- да ги почитува соучениците и учениците од училиштето;
- да соработува со другите ученици;
- да почитува и гради другарство;
- да биде толерантен и да им помага на другите;
- да пренесува знаење на другите;

II. Ученикот и училиштето

Ученикот треба:

- да ја почитува личноста на вработените;
- коректно да се однесува кон сите;
- да има одговорен однос кон училишниот инвентар и другите материјални добра;
- да ги почитува укажувањата на вработените во училиштето;
- да ги почитува правилата на училиштето;
- дежурните ученици на училишната врата да ги извршуваат дадените обврски;

III. Ученикот и семејството

Ученикот треба:

- редовно да ги информира своите родители за постигнатите успеси и неуспеси;
- да ги почитува укажувањата на родителите;

IV. Ученикот и училишните служби

Ученикот има право да побара помош од директорот, одделенските раководители, стручните соработници и одделенските и предметните наставници.

Доколку ученикот свесно не ги почитува овие начела и принципи, кон него ќе се превземаат соодветни [педагошки мерки](#);